

ДО:

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**ПРЕДМЕТ: Барање за дополнување на одлуката за забрана за движење на граѓаните во целата територија на државата**

**ВРСКА: дополнување на одлуката за забрана за движење на граѓаните од 06.04.2020 година (36-та седница на Влада на РСМ)**

Почитувани,

Поради новонастаната состојба со вирусот COVID-19 и веќе прогласената вонредна состојба, вие како Влада донесовте дополнителни мерки и препораки за сите граѓани во Државата. На ден 06.04.2020 година на предлог на Комисијата за заразни болести во рамки на Министерството за здравство и Генералниот кризен штаб донесено е дополнување на Одлуката за забрана за движење на граѓаните во целата територија на државата, односно за продолжување на полицискиот час на целата територија на Република Северна Македонија.

Со оваа одлука секој прекршител на истата ќе биде санкциониран од страна на овластените полициски службеници. Бараме итно дополнување на оваа Одлука во насока на заштита на жените жртви на насилство и семејно насилство. Имено во текот на полицискиот час треба да **има исклучоци од санкции за жени жртви и нивните деца кои го напуштаат домот поради закана и директен ризик од насилство**. Жртвите кои се во висок ризик од насилство, да можат истото да го пријават до надлежна институција или да побараат помош во здравствена установа, како и нивните деца, постари членови на семејството кои треба да излезат со нив како би се заштитиле од насилството, а притоа прекршувањето на полицискиот час да не им биде санкционирано и доколку ги пресретне полициски службеник истиот да им ја пружи соодветната заштита и да ги упати до надлежна институција. **Исто така бараме во текот на временското ограничување на движењето на граѓаните во случај на насилство во домот, по пријава сторителите на семејно насилство да бидат острани од истиот и да се превземат соодветни санкции против него(приведување, покренување на привремении мерки за заштита и др.) се со цел да се заштити жртвата од идно насилство во својот дом.**



Национална  
мрежа  
против насилство врз  
жените и семејното  
насилство  
Ул. Коста Кирков бр.5/1-9А  
1000 Скопје  
Тел.02/6160016  
[coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk](mailto:coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk)  
[www.glasprotivnasilstvo.org.mk](http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk)

Во однос на оправданоста на ова наше барање би навеле дека ризиците за зголемување на насилството во овие вонредни околности се бројни. Имено со мерките и ограничувањата кои се на сила, децата се дома цел ден, затворени се сите кафулиња, ресторани, кафеани, затворени се и спортските обложувалници, како и сите останати можности за социјални активности(кино, театар, спорт), пријателите се дома со своите семејства, затворени се сите места каде може да се канализира агесијата и единствено што останува достапно е семејството, сопругата/партнерката, децата, родителите. Голем број граѓани се под притисок дека ќе го загубат работното место по завршување на вонредната состојба и прекинување на важењето на владините мерки и потенцијалниот ризик од зголемување на сиромаштијата. Сите овие фактори влијаат на интензивно зголемување на стресот кај граѓаните, фрустрации, страв и силна загриженост за иднината, кои се тригери за агресивно однесување, изливи на нервоза, зголемена потреба за контрола и изразување моќ, насилно решавање на конфликтите и зголемена примена на насилство.

**Бараме во најкус можен рок со оглед на итноста на оваа ситуација да ни го усвоите барањето и да донесете дополнување на Одлуката во насока на заштита на жртвите на семејно насилство и нивните деца, а во врска со социјалниот концепт на државата и грижата за семејството.**

Скопје

09.04.2020 година

Со почит,

Елена Димушевска



Извршна директорка

Национална мрежа против  
насилство врз жени и  
семејно насилство